



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 032
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

**ИЗВЕСТУВАЊЕ
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА
ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ПРЕКУ ВЕБ ПОРТАЛОТ
НА ФОНДОТ ЗА 2014 ГОДИНА**

Почитувани,

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги известува сите **правни лица/добавувачи на ортопедски помагала** кои имаат важечки договор за 2013 година дека можат електронски да склучат договор со Фондот за **2014 година преку Веб порталот на Фондот**, со користење на електронски потпис како валиден дигитален сертификат од електронската здравствена картичка (ЕЗК).

При тоа потребно е да се исполнат следните предуслови:

1. Овластените лица (потписници) на договорите за издавање на ортопедски и други помагала да имаат електронска здравствена картичка (ЕЗК). Сите овластени потписници кои се уште немаат ЕЗК треба да се обратат во подрачната служба на Фондот;
2. Правното лице/добавувачот на ортопедски помагала да има интернет поврзување;
3. Овластените лица да се регистрирани на веб порталот на Фондот со корисничко име и лозинка;
4. Изјавата за согласност за склучување на договор со Фондот во писмена форма да се достави до подрачната служба каде е седиштето на правното лице;
5. Обука за електронско потпишување на договорот во декември 2013 година
6. Потпишување на договорот со електронската здравствена картичка најдоцна до 31.12.2013 година.

Со цел да ја олесни постапката за склучување на договорите по електронски пат, Фондот изготви терк на изјава за согласност за склучување на договор во електронска форма која треба да ја пополни и потпише овластеното/те лице/ца (потписник/ци) на правното лице.

Прилог: Терк на изјава

Потпишаната и архивски заведената изјава овластените лица треба да ја достават до Подрачните служби на Фондот во зависност од седиштето на истите.

Рокот за доставување на изјавата е 29.11.2013 година.

За сите прашања обратете се на следните телефонски броеви:
02 3289031 и 02 3289022

Со почит
ФЗОМ